

1.	Наслов на наставниот предмет	ЕПИЛЕПТИЧНИ СИНДРОМИ- ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И ПРОГНОЗА		
2.	Код	ОМ-И-52		
3.	Студиска програма	Општа медицина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по неврологија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII I	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Доц д-р Гордана Китева-Тренчевска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен испит од Неврологија		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Стекнување на знаења за епилептичните синдроми • Запознавање на потребните знаења, вештини и ставови за дијагноза на различни епилептични синдроми • Запознавање со различните терапевтски приоди во третман на различни епилептични синдроми • Запознавање со прогнозата на различни епилептични синдроми • Демонстрација на ЕЕГ наоди и наоди од невросликања кај различни епилептични синдроми 			
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: -Епилептичен синдром -Фокални идиопатски епилептични синдроми -Генерализирани идиопатски епилептични синдроми -Фокални симптоматски епилептични синдроми -Генерализирани симптоматски епилептични синдроми -Дијагноза на различни епилептични синдроми -Третман (фармаколошки и нефармаколошки) на различни епилептични синдроми -Прогноза на различни епилептични синдроми Практична настава: Работа со пациенти со различни епилептични синдроми, анализа на ЕЕГ наоди и наоди од невросликање кај различни епилептични синдроми Проектна работа: избор на поедини епилептични синдроми			
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), видео презентации, вежби, проектна работа во мали групи			
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови		
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, проектни задачи 15 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови

		15.2	Вежби (работа со пациенти, анализа на наоди од ЕЕГ и невросликање), тимска работа	Вежби 5 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	5 часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	15 часови
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Тестови		мин.-макс.
		Завршен испит	Усмен дел	бодови 15 - 25
	17.2	Проектна задача/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	бодови бодови мин.-макс. 10 - 20 10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и презентациите на прокетните задачи и да освои најмалку минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи проектна задача во писмена форма и да изработи power point презентација која усно ќе ја презентира.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература			
	22.1	Задолжителна литература		
		Р.бр	Автор	Наслов
	1	С.	A clinical guide to	London: John 2002

			Panayiotopoulos	epileptic syndromes and their treatment	Libbey & Co. Ltd, Springer Healthcare Ltd.	second 2010
		Допнителна литература				
	22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	www. Ilea.org			